


Кога законот и политиката се судираат, законот секогаш минува полошо, велат светските политичари. Очигледно оваа мисла особено функционира кај нас.

Лицето А. К., до неодамна познато во јавноста како терорист и припадник на терористичката ОНА, сега е слободен граѓанин на Република Македонија. Благодарение на нашето "независно" судство, тој слободно шета низ Скопје, а од пред една седмица сериозно се занимава и со комуналните проблеми, кои го мачат неговото Кондово.

Вака накусо би се раскажала драмолетката, која изминативе седмици се одвиваше во Македонија. Овој филмскандал на власта е елоквентен пример за владеењето на правото во нашава држава. Тука, се разбира, не се виновни само судиите или, пак, извршната власт, дел практикувана од поранешните соборци на Красниќи. Виновен е начинот на функционирањето на системот на државната управа, кој секој ден на испит ја става нашата подготвеност за Европската унија.



ДАЛИ НАВИСТИНА ОДЛУЧУВА ТВОЈОТ ГЛАС?

ЌЕ ИМА ЛИ НОВИ ЕП ОД СУПЕРМЕНОТ НА

следат власта речиси од самиот почеток, уште во времето на "премиерувањето" на сегашниот претседател на Република Македонија, Бран-

двата изборни циклуса Кондово беше многу актуелно, а исто така, и за време на донесувањето на Законот за територијално "кроење" на државата, кој заврши во полза на Агим Красниќи, со тоа што неговото Кондово денес е дел од главниот град на државата.

те од ова село, предводени токму од Красниќи, под "добро вооружување", за својот контингент гласови побарале одредени отстапки од Црвенковски. Никогаш јавно не беше соопштено кои беа тие отстапки, но неодамна по превирањето во СДСМ, односно она на релација Тито Петковски - Владо Бучковски, на парламентарна седница Петковски спомна дека Црвенковски морал да направи некакви отстапувања кон Албанците за да стане претседател на Република Македонија. Тогаш Петковски изјави дека отстапките ќе ги соопшти на Централното претседателство на партијата, потенцирајќи дека исти вакви и нему биле понудени на претседателските избори во 1999 година, кога тој беше претседателски кандидат од редовите на СДСМ.

ко Црвенковски. Оттаму нормално се заклучува дека Кондово не е случај. Кондово е рак-рана, проблем кој ескалира во даден момент, со јасна цел. Секое случување во Кондово, за кое јавноста беше информирана, завршуваше со одредени поместувања во политичкиот и во општествениот живот, почнувајќи од оние за време на претседателските избори, преку територијалната реорганизација на Република Македонија, па сè до локалните избори годинава. И во

Агим Красниќи од пооддамна ѝ е познат на македонската јавност. Најнапред како истакнат член на Демократската партија на Албанците, но подоцна и по неговото активно учество во конфликтот во 2001 година, кога се бореше во редовите на терористичката ОНА, задолжен за реонот околу Кондово. Сепак, неговите активни закани, навистина како неофицијални информации, македонската јавност ги слушна за време на претседателските избори, кога Албанци-

■ Пишува: **Магдалена АНДОНОВСКА**



ФАНТОМОТ ИЛИ ФРАЕРОТ ОД КОНДОВО!

Ако за владејачката структура основна цел и приоритет при преземањето на власта во 2002 година беше безбедносната состојба во државава, по три години, од овој аспект, слободно може да се каже дека во оваа област таа потфрли. Имено, најсвеж пример за тоа се случувањата во Кондово, кои ја

Потоа на ред дојде Законот за територијална реорганизација на државата, кога групата мангути на Красниќи се закануваа со вооружени напади на Скопје, доколку Кондово не стане дел од главниот град. Како што е познато, преговорите завршија успешно, се разбира, во корист на Красниќи. И потоа локалните избори, кои речиси секојдневно беа проследувани со информации дека во делот на кондовскиот атар се прегрупираат вооружени терористички банди. Според тогашните информации, лицата од забележаните групи се појавиле во црни униформи дури и во населбите Сарај и Ѓорче Петров. Нивна цел беше предизвикување страв кај скопјани. Последното, пак, сè уште свежо појавување на Агим Крсниќи, заврши со негово целосно ослободување, однос-

вач на скопјани!? И тоа во оној момент кога актуелната власт сака на своите сограѓани да им подметне солуција, која при секое јавно соопштување предизвикува гадост. Но, со помош на Красниќи, односно со помош на заплашување од војна, секоја замисла, полека но сигурно, се исполнува.

Последното заплашување на Красниќи со 80 лица под оружје, кои во секој момент можат да го гранатираат Скопје, затоа што имаат топ, а и друг арсенал оружје, беше и сè уште е актуелна страшна приказна, која ни ја раскажа не било кој, туку лично премиерот на Република Маке-

вика жестока реакција речиси од севкупната интелектуална јавност, но и од опозицијата, особено по наводното "случајно" пронаоѓање, од страна на полицијата, на оружјето со кое Красниќи три години го плаши Скопје. Иако, "случајното" оружје веќе било договорено каде и како да биде оставено, односно пронајдено. Сè останато е само добар филм.

Со реакција на оваа епизода се јави и претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, кој реагираше на начинот на кој е ослободен бандитот Красниќи, но секако и од свој аспект, поради тоа што од ст-

скоро. Или подобро, кога ќе постои сериозен проблем во државата, односно кога нашиот државен врв не ќе може да се снајде и да го реши. А такви случаи набрзо ќе има. Меѓународната заедница, пак, која не сака јавно да излегува со свои ставови, неофицијално "шушка" дека е шокирана од владеењето на правото во нашава држава, кое очигледно функционира само за поранешните припадници на ОНА, или ОВК. Факт е дека тие, и покрај безбројните акции за разоружување и натаму имаат оружје, а со него очигледно можат да добијат сè. Македонската јавност повторно негодува.

ИЗОДИ БУЧКО!?

но бришење од црниот список на најбараните криминалци во земјата. Со само една изјава во судот, озлогласениот Красниќи денес е слободен граѓанин, кој пие кафе дури и со градоначалникот на Скопје, Трифун Костовски! Тој, пак, не го криеше воодушевувањето од, како што и самиот рече, мангупот и фразот Красниќи.

КРАСНИЌИ Е СУПЕРМЕНОТ НА БУЧКО!

"Кога законот и политиката се судираат, законот секогаш минува полошо", велат светските политичари. Очигледно оваа реченица се прекопира во нашето секојдневие. Затоа јавноста оправдано се прашува? Дали Красниќи е реален проблем или, пак, само дежурен заплашу-



КОЈ И ВО ЧИЕ ИМЕ МАНИПУЛИРА СО АЛБАНСКОТО ГЛАСАЧКО ТЕЛО?

донија, Владо Бучковски. Исплашен од информацијата или, пак, подобро од скиците на беспилотното летало, кое теренот го фотографираше во јуни, по два месеца размислување тој одлучи дека е подобро да направи дил, односно Красниќи да го пушти на слобода, отколку да му дозволи да го "гаѓа" Скопје! Токму затоа, во соработка со нашиот "независен" суд беше договорено мангупот од Кондово да дојде на гости во Судот и да даде изјава. Вака лошо срочената приказна, која според наши информации, била подготвувана во Министерството за внатрешни работи, со право предиз-

рана на Владата не е информиран за решавањето на овој случај. Спорот меѓу Бучковски и Црвенковски, кој трае извесен период се чини дека доби на тежина токму со случајот Красниќи, односно по нивното јавно изнесување на спротиставените ставови за решавање на Кондово, почнувајќи од фамозната седница на Советот за безбедност на Република Македонија, па сè до неколкуте неуспешни обиди на полицијата да го опколи Кондово, а кои останаа тајни за јавноста!

Кондово е решено. Красниќи е на слобода. Неговата следна улога ќе ја видиме на-

Веројатно така и ќе остане, велат нашите извори, кои потенцираат дека меѓународната заедница, и да не се согласува, воопшто нема да реагира, бидејќи пред неа е долга и тешка задача, која таа треба да ја исполни токму годинава, односно мора да го реши статусот на Косово, кој не може и не треба да не нè тангира и нас. Токму затоа таа не се впушта во реакции, велат изворите, бидејќи не би сакала да биде дел од уште еден проблем во соседството на Косово, за кој секогаш постои можност да прерасне во нешто поголемо. Тогаш ниту Красниќи нема да биде фактор!